



МРЕЖА ЗА РУРАЛЕН РАЗВОЈ НА
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА



РУРАЛНА КОАЛИЦИЈА
KOALICIONI RURAL



ОГЛАС

Датум на објава: 22.10.2020 година

Рурална Коалиција Куманово, во рамките на проектот “Родовата еднаквост – клуч за економски силна рурална заедница“, кој што го спроведува во партнерство со здружението на жени фармери Моја Фарма од Гостивар објавува оглас за избор на **2 предавачи/чки** за презентација и запознавање на локалното население со содржината на водичот за полесно разбирање и примена на правилниците за продажба од куќен праг за растително и сточарско производство.

Правилниците за олеснета продажба на производи од растително и животинско потекло се едни од најзначајните подзаконски акти кои што ја уредуваат продажбата на производи од куќен праг и кои што треба да ги зголемат приходите на земјоделските производители, а во исто време и да им дадат можност со соодветна регистрација и исполнување на критериумите за квалитет и безбедност на храна да обезбедат загарантирана и сигурна продажба на сопствените производи од домот. Ваквите правилници директно ќе придонесат кон зголемување и на економската сигурност на жените производителки на земјоделски и традиционални производи.

Од друга страна пак, правилниците како документи не се толку едноставни и лесно разбирливи за целната група, па токму поради тоа беше изработен водич со чија што содржина ќе треба да се запознае локалното население преку пренесување на знаењата по пат на студиски кружок.

Заинтересираните кандидати/кандидатки треба да ги исполнува следниве општи критериуми:

- Да има минимум средно образование;
- Да има општи познавања од секторот земјоделство и рурален развој;
- Да е со место на живеење во Полошкиот или во Североисточниот плански регион како локации каде што се спроведуваат активностите на проектот.

Крајниот резултат кој што треба да се достигне во рамките на оваа активност во проектот е:

Р.3. Зголемени знаења и вештини за застапување за економско јакнење кај жените од руралните средини

Секој/ја од избраните кандидати/ки ќе треба да реализира по еден студиски кружок со поддршка на проектниот тим на организациите-имплементатори на проектот.

Кандидатите кои што се заинтересирани за повикот треба да достават кратка биографија (CV) најдоцна до **02 ноември 2020 година** во електронска форма на следнава e-mail адреса: rkoalicija@gmail.com



МРЕЖА ЗА РУРАЛЕН РАЗВОЈ НА
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА



РУРАЛНА КОАЛИЦИЈА
KOALICIONI RURAL



Проектот “Родовата еднаквост - клуч за економски силна рурална заедница“ е финансиран како под-грант во рамките на проектот „Градење на капацитетите на МРР и нејзините членки“ спроведуван од Мрежата за Рурален Развој, а финансиран од We Effect и **Шведската агенција за меѓународна соработка за развој (Сида)**